

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29

Додатици

Додаток 1- Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управителот на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски СВОД МАСТЕР АД, Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на СВОД МАСТЕР АД, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на СВОД МАСТЕР АД, Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Како што е презентирано во Белешката 2.3 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото искажа загуба од своето работењето во износ од 11.853 илјада денари (2023: 9.116 илјада денари), и на датумот на известување акумулираната загуба изнесува 57.827 илјади денари, додека пак тековните обврски ги надминуваат тековните средства во износ од 10.750 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност која може да наметне значајно сомневање на способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 15 05. 2025 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител



СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	7	10.097	11.694
Останати деловни приходи	8	12.460	22.033
Употребени сировини и помошни материј.	9	-240	-85
Плати и надоместоци од плати		-7.646	-7.255
Амортизација	14	-10.110	-15.247
Набавна вредност на трговски стоки		-	-
Останати деловни расходи	10	-16.143	-19.935
Загуба од редовно работење		-11.582	-8.795
Финансиски приходи	11	-	-
Финансиски расходи	12	-271	-321
Загуба пред оданочување		-11.853	-9.116
Данок од добивка	13		
Нето загуба		-11.853	-9.116
Основна заработувачка по акција (денари)	14	-22	-

Управител

Дарко Перушески

**Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи**

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Нето загуба за периодот		-11.853	-9.116
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		-11.853	-9.116

**Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи**

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	15	306	781
Нематеријални средства	15	6.753	9.334
Вкупно долгорочни средства		7.059	10.115
Залихи	16	-	-
Побарувања од купувачи	17	2.304	4.972
Побарувања за дадени аванси	18	28	28
Останати краткорочни побарувања	19	-	-
Парични средства	20	28	26
Вкупно тековни средства		2.360	5.025
ВКУПНО СРЕДСТВА		9.419	15.140
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Удели		54.136	11.505
Акумулирана загуба/добивка		-57.827	-45.974
Траен капитал		-3.691	-34.469
Обврски по долгорочни кредити	21	-	-
Обврски према добавувачи	22	7.599	10.838
Останати краткорочни обврски	23	544	681
Обврски по краткорочни кредити	24	4.967	38.091
Вкупно тековни обврски		13.110	49.609
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		9.419	15.140

Управител

Дарко Перушески

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2024	11.505		-45.975	-34.469
Сеофатна добивка				
Загуба 31.12.2024 година			-11.853	-11.853
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-11.853	-11.853
Трансакции со сопствениците				
Зголемување на основачки влог	42.631			42.631
Состојба на 31.12.2024	54.136		-57.828	-3.691

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2023	2.460		-36.859	-34.399
Сеофатна добивка				
Загуба 31.12.2023 година			-9.116	-9.116
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-9.116	-9.116
Трансакции со сопствениците				
Зголемување на основачки влог	9.045			9.045
Состојба на 31.12.2023	11.505		-45.975	-34.469

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	-11.853	-9.116
Амортизација	10.110	15.247
Побарувања од купувачи	2.668	-3.543
Побарувања за аванси	-	-
Останати побарувања	-	1.544
Залихи	-	-
Обврски према добавувачи	-3.239	3.830
Останати тековни обврски	-137	-7.121
Нето парични текови од оперативни активности	-2.451	841
Парични текови од инвестициони активности		
Нематеријални средства	-7.041	-8.937
Нови набавки	-13	-129
Расход/продажба	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-7.054	-9.066
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по краткорочни кредити	-33.124	-35.625
Обврски по долгорочни кредити	-	33.804
Основачки влог	42.631	9.045
Нето парични текови од финансиски активности	9.507	7.225
Нето намалување на паричните средства	2	-1.000
Парични средства на почеток од годината	26	1.026
Парични средства на крајот од годината	28	26

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за трговија и маркетинг СВОД МАСТЕР АД, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) основано е и работи во Република Северна Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 59.13 – Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма.

Основната главнина на Друштвото изнесува 2.460 илјади денари.

На 31 декември 2024 година Друштвото имало 10 вработени (2023: 11) вработени.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица “Јуриј Гагарин” бр 31Б-2/3 Скопје –Карпош, Карпош.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА МАЃУПЕРИОДСКИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Меѓупериодските финансиски извештаи на СВОД МАСТЕР АД, Скопје е изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), освен за споредбени податоци на извештајот за парични текови, објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Меѓупериодските финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Меѓупериодските финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Меѓупериодските финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на меѓупериодските финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на меѓупериодските финансиските извештаи за 2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба и извршени услуги кои ги врши во моментот на нивното извршување за потребите на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува СВОД МАСТЕР АД – Скопје се како што следи:

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Опрема

25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики. Горенаведените стапки на амортизација не се разликуваат од пропишаните стапки за амортизација за даночни цели.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали и резервни делови ситниот инвентар и трговските стоки се искажуваат по набавни цени, заедно со трошоците за нивна набавка додека производството во тек и готовите производи се искажуваат по производна цена на чинење, во која се вклучуваат трошоците на производство.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Основна главнина

Основната главнина се состои од удел. Уделот претставува номинална вредност на сопственикот на удел.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Кредитите и заемите од банки иницијално се мерени според примените износи (номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизиран набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

3.16. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензисирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

СВОД МАСТЕР АД, Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба, затоа што СВОД МАСТЕР АД, Скопје нема вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од великвидност

Ликвидносен ризик или ризик од великвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на досеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствена политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Управителот на СВОД МАСТЕР АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 година е како што следи:

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити	4.967	38.091
Парични средства	-28	-26
Нето обврски по кредити	4.939	38.065
Капитал и резерви	-3.691	-34.469
% на кредитна задолженост	<u>-133,81%</u>	<u>-110,43%</u>

СВОД МАСТЕР АД Скопје е кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Парични средства	28	26
Побарувања од купувачи	2.304	4.972
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	-	-
	<u>2.360</u>	<u>5.025</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	7.599	10.838
Останати тековни обврски	544	681
Обврски по кредити	4.967	38.091
	<u>13.110</u>	<u>49.609</u>

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Северна Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	1.458	2.898
УСД	-	-	-	-
	-	-	1.458	2.898

Друштвото е изложено во најголем дел на еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-146	-290	146	290
УСД	-	-	-	-
	-146	-290	146	290

6.6. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	28	26
Побарувања од купувачи	2.304	4.972
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	..	-
	2.360	5.025
<i>Каматносни</i>		
Долгорочни кредити (побарувања)	-	-
	..	..
	2.360	5.025
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	7.599	10.838
Останати тековни обврски	544	681
	8.143	11.518
<i>Каматносни</i>		
Кредити	4.967	38.091

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е подготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на годината.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за два процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	2024	2023	2024	2023
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-99	-762	99	762
	-99	-762	99	762

6.7. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година.

31.12.2024 година

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Обврски спрема добавувачи	7.599	-	-	-	7.599
Обврски по кредити	4.967	-	-	-	4.967
Останати обврски	544	-	-	-	544
	13.110	-	-	0	13.110

2023

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Обврски спрема добавувачи	10.838	-	-	-	10.838
Обврски по кредити	38.091	-	-	-	38.091
Останати обврски	681	-	-	-	681
	49.609	-	-	0	49.609

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година.

31.12.2024 година

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	28	-	-	-	28
Побарувања од купувачи	2.304	-	-	-	2.304
Побарувања за аванси	-	-	-	-	0
Останати побарувања и АВР	-	-	-	28	28
	2.332	-	-	-	2.360

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2023

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	26	-	-	-	26
Побарувања од купувачи	4.972	-	-	-	4.972
Побарувања за аванси	-	-	-	28	28
Останати побарувања и АВР	-	-	-	-	0
	4.998	-	-	-	5.025

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба на домашен пазар	8.441	7.254
Останати приходи	1.655	4.440
Вкупно	10.097	11.694

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања	15	-
Вишоци	-	-
Приходи од премии, дотации и донации	1.098	13.628
Приходи од наемнини	-	-
Останато	11.347	8.405
Вкупно	12.460	22.033

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2024	2023
Материјали	240	85
Потрошени резервни делови	-	-
Потрошен ситен инвентар	-	-
Вкупно	240	85

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2024	2023
Потрошена енергија	183	355
Трошоци за превоз и поштенски услуги	435	311
Услуги за одржување	39	210
Наемнини - Лизинг	830	729
Трошоци за преписи и преводи	615	3.734
Трошоци за репрезентација	500	433
Трошоци за реклама	459	4.063
Маркетинг услуги	2.138	3.147
Банкарски услуги	98	426
Услуги по договор за дело	1.488	2.114
Дневници за службени патувања	112	135
Трошоци за софтвери	3.325	1.788
Останато	5.921	2.490
Вкупно	16.143	19.935

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од финансиски одобренија	-	-
Курсни разлики	-	-
Вкупно	-	-

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Камати	241	249
Курсни разлики	29	21
Останато	1	50
Вкупно	271	321

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Тековен данок	-	-
Одложен данок	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Усогласувањето на вкупниот данок од добивка според извештајот за сеопфатна добивка за 2024 година е како што следи:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи за даночни цели од тековна година	-	-
Даночен кредит	-	-
Даночна основица	-	-
Даночна стапка	10%	10%
Пресметан данок од добивка	<u>-</u>	<u>-</u>
Даночно олеснување за дадена донација	-	-
Пресметан данок по намалување	<u>-</u>	<u>-</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2024 година која е добиена со поделба на нето загуба за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од -11.853 МКД илјади денари (2023: МКД -9 116 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 541.360 (2023:-) пресметано е како што следи:

Добивка расположлива за имателите на акции

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Загуба за годината	-11.853	-
Пондериран процечен број на обични акции	541.360	-
Основна заработка по акции	<u>-22</u>	<u>-</u>

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРИЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2024 година се како што следи:

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	материја. средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2024	-	1.965	1.965	40.407
Нови набавки	-	13	13	7.041
Отпис	-		0	
Пренос				
Состојба на 31.12.2024	-	1.978	1.978	47.448
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2024	-	1.184	1.184	31.074
Амортизација	-	488	488	9.621
Расход/продажба	-		0	-
Состојба 31.12.2024	-	1.672	1.672	40.695
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	-	306	306	6.753

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	материја. средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2023	-	1.836	1.836	31.470
Нови набавки	-	129	129	8.937
Отпис	-		0	
Пренос				
Состојба на 31.12.2023	-	1.965	1.965	40.407
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2023	-	720	720	16.292
Амортизација	-	464	464	14.782
Расход/продажба	-		0	-
Состојба 31.12.2023	-	1.184	1.184	31.074
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	-	781	781	9.334

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2024	2023
Ситен инвентар	129	129
Вредносно согласување на ситен инвентар	-129	-129
Вкупно	-	-

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	2.304	4.972
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	2.304	4.972

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за дадени аванси во земјата	28	28
Побарувања за дадени аванси во странство	-	-
Вкупно	28	28

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Данок на додадена вредност	-	-
Побарувања за даноци	-	-
Останато	-	-
Вкупно	-	-

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметка	27	16
Благајна	1	10
Девизна сметка	-	-
Вкупно	28	26

21. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема правни лица во земјата	-	-
Вкупно	-	-

22. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.141	7.940
Обврски спрема добавувачи во странство	1.458	2.898
Вкупно	7.599	10.838

23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за ДДВ	288	461
Обврски за персонален данок	16	-
ПВР	-	-
Обврски за камати	131	220
Останато	109	-
Вкупно	544	681

СВОД МАСТЕР АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема правни лица во земјата	-	32.423
Комерцијална банка	4.967	5.668
Вкупно	4.967	38.091

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,49	61,49
USD	58,88	55,65

25. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Различни правни процедури и побарувања можат да се појават во иднина против Друштвото како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

26. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07481101

Целосно име: Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	7.058.966,00			10.114.563,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	6.752.969,00			9.333.942,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	6.752.969,00			9.333.942,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	305.997,00			780.621,00
13	-- Постројки и опрема	305.997,00			682.860,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				97.761,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.359.606,00			5.025.398,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.331.648,00			4.999.726,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.303.885,00			4.971.963,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	27.763,00			27.763,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	27.958,00			25.672,00
60	-- Парични средства	27.958,00			25.672,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	9.418.572,00			15.139.961,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-3.691.262,00			-34.469.485,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	54.136.000,00			11.505.000,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	45.974.485,00			36.858.919,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	11.852.777,00			9.115.566,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	13.109.834,00			49.609.446,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	13.109.834,00			49.609.446,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.729.487,00			11.057.382,00
101	-- Тековни даночни обврски	303.902,00			461.136,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва				17.119.878,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	4.967.099,00			20.971.050,00

108	-- Останати краткорочни обврски	109.346,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	9.418.572,00			15.139.961,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	22.556.468,00			33.727.342,00
202	-- Приходи од продажба	10.096.553,00			20.099.060,00
203	-- Останати приходи	12.459.915,00			13.628.282,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	34.138.664,00			42.522.392,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	423.066,00			440.123,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.550.186,00			8.100.528,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.288.451,00			11.252.202,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	7.758.010,00			7.398.822,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.949.483,00			4.695.584,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	429.893,00			395.728,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.087.830,00			1.979.994,00
217	-- Останати трошоци за вработените	290.804,00			327.516,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10.109.548,00			15.246.837,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.403,00			83.880,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	270.581,00			320.516,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)				49.507,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва				49.507,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	241.238,00			249.401,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	28.816,00			21.252,00
243	-- Останати финансиски расходи	527,00			356,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	11.852.777,00			9.115.566,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)	11.852.777,00			9.115.566,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	11.852.777,00			9.115.566,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			11,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-11.852.777,00			-9.115.566,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	11.852.777,00			9.115.566,00
270	-- Загуба за годината	11.852.777,00			9.115.566,00

291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	11.852.777,00			9.115.566,00
------------	--	---------------	--	--	--------------

Поправка на грешки:

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на СВОД МАСТЕР АД, Скопје Управителот го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на СВОД МАСТЕР АД, Скопје во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

- 1. Изготвена завршна сметка за 2024 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех , промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
- 2. Завршната сметка е разгледана од Управителот на Друштвото.
- 3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба	10.097	11.694
Останати деловни приходи	12.460	22.033
Употребени сировини и помошни материј.	-240	-85
Плати и надоместоци од плати	-7.646	-7.255
Амортизација	-10.110	-15.247
Набавна вредност на трговски стоки	-	-
Останати деловни расходи	-16.143	-19.935
Загуба од редовно работење	-11.582	-8.795
Финансиски приходи	-	-
Финансиски расходи	-271	-321
Загуба пред оданочување	-11.853	-9.116
Данок од добивка		
Нето загуба	-11.853	-9.116
Основна заработувачка по акција (денари)	-22	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

СРЕДСТВА

Недвижности, постројки и опрема

Нематеријални средства

Вкупно долгорочни средства

Залихи

Побарувања од купувачи

Побарувања за дадени аванси

Останати краткорочни побарувања

Парични средства

Вкупно тековни средства

ВКУПНО СРЕДСТВА

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Удели

Акумулирана загуба/добивка

Траен капитал

Обврски по долгорочни кредити

Обврски према добавувачи

Останати краткорочни обврски

Обврски по краткорочни кредити

Вкупно тековни обврски

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

	2024	2023
Недвижности, постројки и опрема	306	781
Нематеријални средства	6.753	9.334
Вкупно долгорочни средства	7.059	10.115
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	2.304	4.972
Побарувања за дадени аванси	28	28
Останати краткорочни побарувања	-	-
Парични средства	28	26
Вкупно тековни средства	2.360	5.025
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.419	15.140
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Удели	54.136	11.505
Акумулирана загуба/добивка	-57.827	-45.974
Траен капитал	-3.691	-34.469
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Обврски према добавувачи	7.599	10.838
Останати краткорочни обврски	544	681
Обврски по краткорочни кредити	4.967	38.091
Вкупно тековни обврски	13.110	49.609
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	9.419	15.140

Треба да се напомене дека наплатата на стасаните побарувања од купувачите и натаму е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Скопје, март 2025 година

Управител